

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАБОТА ЗА 2021 ГОДИНА МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. ПРОГРАМИ

Стратешкиот план на Министерството за внатрешни работи 2021-2023 година е составен од две стратешки програми:

- Развој на полицијата
- Унапредување на заедничките функции на МВР
- Стратешката програма „Развој на полицијата“, содржи шест потпрограми:
 - *Вклучување и комуникација со заедницата;*
 - *Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал;*
 - *Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата;*
 - *Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во делот на криминалистичка техника;*
 - *Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во областа на граничното управување и миграција;*
 - *Јакнење на капацитетите на Бирото за јавна безбедност во областа на специјализираните полициски служби.*
- Стратешката програма „Унапредување на заедничките функции на МВР“, содржи седум потпрограми:
 - *Воведување систем за управување со документи (DMS);*
 - *Управување со човечки ресурси;*
 - *Унапредување на системот за обука на вработените во МВР;*
 - *Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни;*
 - *Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР;*
 - *Обезбедување функционална интероперабилност со НАТО и безбедност на информации;*
 - *Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма.*

2. ПЛАН ЗА РАБОТА

А. Програми и потпрограми од Стратешкиот план на МВР 2021-2023

ПРОГРАМА: РАЗВОЈ НА ПОЛИЦИЈАТА

Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на Владата:

приоритет: *„Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност“*,

приоритетни цели: *„Изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите“, „Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни институции“, „Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите“, „Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај“, „Спечување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил“ и „Унапредување на законодавството во развојот на родовата еднаквост и стратегии за превенција и заштита на жените од сите форми на родово базирано насилство, вклучувајќи го и семејното насилство“*

Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР

приоритети: *„Одлучна и неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и изградба на независни институции“, „Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите“, „Зголемување на нивото на јавната безбедност, вклучувајќи ја и безбедноста на патниот сообраќај“, „Спечување на прекуграничниот криминал и илегалната миграција и контрола на реадмисијата и остварување на правото на азил.“*

приоритетни цели:

- *модернизација на полицијата преку изградба и реконструкција на полициски станици од општа надлежност;*
- *реконструкција на простории на задржување лица;*
- *изградба на нов Прифатен Центар;*
- *изградба на нов објект за Одделот за криминалистичко-технички испитувања и вештачења;*
- *користење современи истражни методи за справување со организираниот и сериозниот криминал и корупцијата;*
- *материјално-техничко опремување на Одделот за специјални полициски операции;*
- *Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за вклучување и комуникација со заедницата 2020-2022;*

Цел на програмата:*Обезбедување законитост, стручност и транспарентна ориентираност во вршење на функцијата на БЈБ***Показатели за успешност:**

- јакнење на капацитетите (организациски и персонални) во делот на превентивното работење и комуникацијата со заедницата;
- примена на полициските овластувања во согласност со начелата на законитост, пропорционалност и нужност;
- стабилен јавен ред и мир во функција на зголемен степен на безбедност во државата;
- намалување на бројот на сообраќајни незгоди и последиците од истите со посебен акцент намалување на жртвите во сообраќајот;
- број на откриени к.д. криумчарење мигранти, прекршоци, илегални преминувања, злоупотреби на безвизниот режим, зголемен обем на превентивни и репресивни активности.

ПОТПРОГРАМА 1: Вклучување и комуникација со заедницата**Цел на потпрограмата: Зголемување на довербата на граѓаните во полицијата****Показател за успешност:**

- изработена и усвоена анализа од врвното раководство за промена на организациската поственост на превенцијата
- потпишани меморандуми за соработка во определени превентивни мерки на локално ниво

Појдовна основа:

- потреба од градење на позитивен однос со заедницата, развивање на програми за превенција, идентификување на фактори на ризик и предлагање на мерки и активности за намалување, односно отстранување на нивното влијание;

- не постои посебен буџет за спроведување на програмите и проектите, што е клучен проблем во функционирањето на ОЕ за превенција.

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:

- да се направи анализа за работата на организациските единици за превенција;

- врз основа на направената анализа да се предложи организациска единица на стратешко ниво, која ќе го координира процесот на развој на превентивниот концепт за работа;

- зголемена соработка со граѓанскиот сектор на локално ниво и со локалната самоуправа претставена преку различни сектори;

-зајакнување на капацитетите на раководителите за концептот полициско работење во заедницата;

-вклучување на превентивната работа во планирањето на приоритетите согласно потребите на оперативните служби

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
СТРАТЕГИЈА НА МВР ЗА ВКЛУЧУВАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈА СО ЗАЕДНИЦАТА 2020-2022							
Градење доверба внатре во службата	Зголемена доверба и соработка помеѓу ОЕ во МВР	учество на раководителите на ОЕ за превенција на состаноците за брифинг и дебрифинг кај началникот на СВР	користење на извештаи и аналитички продукти за безбедносната состојба				сите раководители на ОЕ за превенција ОКРА
Подобрувања во внатрешните процеси	Подготвена анализа за потребите и можностите на промени во постојната организациска поставеност на превенцијата	изработка на анализа					ЕСПСКК, ОУП, ОКП, ОГРМ
	Дефинирана улога на медиумите во превенцијата и безбедноста				вмрежување меѓу институциите, локалните заедници, медиумите и невладиниот сектор како партнери во прашањата за превенција и безбедност		Портпароли на СВР и ЗНМ

Ефикасно буџетско работење во ВКЗ	Потпишани Меморандуми за соработка со приватни организации за воспоставување соработка за превентивни мерки на локално ниво	- воспоставување на контакти со приватни организации; - потпишување Меморандуми за соработка.		СВР, ОУП, ЕСПКК
-----------------------------------	---	--	--	-----------------

ПОТПРОГРАМА 2: Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичките работи и сузбивање на организиран криминал

Цел на потпрограмата: Неселективна борба со организираниот криминал и корупцијата, модернизација со акцент на информатички развој и примена на нови технологии и стандарди за квалитет во согласност со стандардите на ЕУ

<p>Показател за успешност:</p> <ul style="list-style-type: none"> • институционално уредена интерагенциска и меѓународна соработка изразена преку зголемен број на интерагенциски и меѓународни истраги • унапредена информатичка технологија и користење податоци од електронски бази на национално ниво во насока на зголемена откривачка активност 	<p>Појдовна основа:</p> <p>- потреба од пристап до бази на податоци на национално и меѓународно ниво заради поефикасно спроведување на истраги;</p> <p>-недоволна просторна, информатичка и материјално-техничка опременост на организациски единици во БЈБ надлежни за криминалистички работи и сузбивање на организиран криминал.</p>	<p>Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:</p> <p>-обезбеден пристап до бази на податоци;</p> <p>-унапредена информатичката технологија и развој;</p> <p>-подобрен просторни капацитети и материјално-техничка опременост.</p>
--	--	--

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Развивање на капацитетите за водење на криминалистички истражувања	Обезбедување пристап до бази на податоци на институции надвор од МВР (АКН, УЈП и др.)	-подготовка на меморандуми на соработка -овозможување на пристап до бази на податоци преку платформата за интероперабилност					ОСОСК
	Зајакнување на капацитетите за водење на финансиски истраги	- обезбедување на просторни и материјално- технички услови за работа на ЕФИ и зајакнување на капацитетите со зголемување на бројот на полициски службеници во Единица за финансиски истраги со искуство во спроведување на истраги (криминалистички и финансиски) од областа на економскиот криминал; - спроведување на напредни обуки за водење на финансиски истраги за физички и правни лица инволвирани во вршење на кривични дела кои што се предмет на постапување на сите единици во рамките на ОСОСК; - спроведување на завршни активности за ревизија на постојната СОП за водење на финансиски истраги					ОСОСК-ЕФИ
	Јакнење на капацитетите за справување со корупција од среден и висок профил и поврзаност со кривични дела од организиран криминал	пополнување на Единицата за корупција со персонал	учество на обуки		обезбедување на материјално- технички услови за персоналот		ОСОСК-ЕК
Зголемување на капацитетите на национално ниво за пристап до меѓународните	Проект за поврзување на националната база за потраги по лица и возила со базите		изготвување Упатство за користење на апликацијата	доделување кориснички профили на крајни			СМПС

бази на податоци	на податоци на ИНТЕРПОЛ за потраги по лица и возила		на ИНТЕРПОЛ	корисници и обука за користење			
Зајакнување на капацитетите на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика	Воспоставување на Триаж системот за одземена компјутерска опрема или носачи на дигитални докази	набавка на телефонска опрема		спроведување обуки			СККДФ
	Поврзување на Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика со ИНТЕРПОЛ I-24/7 мрежата, преку која вработените во овој сектор ќе можат да ја користат базата на ИНТЕРПОЛ за сексуална експлоатација на деца, како и др. алатки на ИНТЕРПОЛ наменети за сузбивање на компјутерскиот криминал	обезбедување компјутерска опрема					СККДФ
Зајакнување на капацитетите на НКЦ за сузбивање на организиран и сериозен криминал	Развој на софтверско решение за складирање и обработка на	поставување на темлејт на базата на податоци	редизајнирање на базата на податоци	ставање во тест на продукција/ тестирање со внесување на	продукција на базата на податоци/ставање во употреба		НКЦСОСК

	податоци во НКЦ и развој на ИТ инфраструктурата			вистински податоци			
--	---	--	--	--------------------	--	--	--

ПОТПРОГРАМА 3: Јакнење на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата

Цел на потпрограмата: Модернизација на капацитетите на БЈБ во делот на полициските работи од општа и посебна надлежност и за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата

Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • модернизирани капацитети и стандардизирани простории за задржување на лица и работа со деца-жртви; • модернизација на капацитетите за контрола на возила и возачи и увид при сообраќајни незгоди. 	Појдовна основа: <ul style="list-style-type: none"> -потреба од реновирање на објектите во кои се сместени ПС од ОН; -потреба од модернизација и закнување на капацитетите со современа техничка опрема во делот на сообраќајот. 	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: <ul style="list-style-type: none"> - реновирани објекти во кои се сместени ПС за ОН и подигнати стандардите од аспект на заштита на правата на задржаните лица; -зголемување на безбедноста за сите учесници во сообраќајот на патиштата преку намалување на бројот на сообраќајни незгоди и последиците од истите, со посебен акцент на намалување на жртвите во сообраќајот на патиштата.
---	---	---

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Јакнење на капацитетите на СВР-та и ПС од општа и посебна надлежност	Изградба и реконструкција на ПС	реконструкција на објекти на ПС				83.000.000 ден.	ОУП, ООЗР
Постигнување на стандардите утврдени со Правилникот за просториите за задржување на лица во ПС	Реконструкција на простории за задржување во ПС	реконструкција на простории за задржување					ОУП, ООЗР
Зајакнување на капацитетите за унапредување на	Зајакнување на материјално-техничките	<ul style="list-style-type: none"> • моторни возила во полициска изведба; • моторни возила во цивилна изведба опремени со опрема 					ОУП-ССР, СВР

безбедноста на сообраќајот на патиштата	капацитети на службите кои вршат контрола и регулирање на сообраќајот	за контрола и регулирање на сообраќајот (пресретнувачи); <ul style="list-style-type: none"> • уреди за детектирање на опојни дроги и психотропни супстанции во организмот; • фото апарати; • камери за видео надзор на место за контрола на возила и возачи. 		
---	---	---	--	--

ПОТПРОГРАМА 4: Јакнење на капацитетите во делот на криминалистичка техника

Цел на потпрограмата: Модернизација и стандардизација на капацитетите на БЈБ во делот на криминалистичко-технички испитувања и вештачења

Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • модернизирани форензички капацитети; • примена на софистицирани методи во областа на криминалистичко технички увиди, испитувања и вештачења; • стандардизација на постапките за работа при истраги на место на настан и при спроведување лабораториски анализи, како и хармонизација со ЕУ регулативите 	Појдовна основа: потреба од зајакнување на форензичките капацитети согласно најдобрите ЕУ практики и регулативи	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Осовременување, софистицираност, стандардизација и хармонизација со ЕУ регулативи како и зголемена стручност со краен резултат квалитена услуга према клиентите со акцент во случај на ХБРН инциденти
--	---	--

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Проект „Унапредување на службата за криминалистичка техника согласно стандардите на ЕУ и акредитација на нови методи во Одделот за криминалистичко-технички	<i>Јакнење на форензичките капацитети</i> - изградба на наменски објект за ОКТИВ заради подобрување на капацитетите за криминалистичко-технички испитувања	- градежни активности за изведба на внатрешниот дел на веќе изградената карабина на наменскиот објект за ОКТИВ				3,1 милион евра странска донација и 98 милиони денари буџетски средства	ОКТИВ, ОЕУМС

испитувања и вештачења“	и вештачења; - материјално-техничко опремување со биро-лабораториска опрема за потребите на лабораториите во новиот објект; - трансфер на опрема на ОКТИВ од стариот во новиот објект	- материјално-техничко опремување ќе се реализира по завршување на изведбата на внатрешниот дел на објектот - трансферот на опремата зависи од материјално-техничкото опремување	200,000,00 евра	ОКТИВ, ООЗР ОКТИВ, ООЗР
	<i>Акредитација</i> - Одржување на системот на квалитет, согласно стандардот ISO 17025; - Унапредување на системот за квалитет, согласно стандардот ISO 17025	-подготовки за Годишен надзор од акредитациско тело и изготвување на Извештај за истиот; - подготовки за акредитирање и акредитирање на нови методи;		ОКТИВ, ОФП
	<i>Стандардизација на активностите на поддрачните организациски единици на криминалистичка техника</i> - реконструкција и реновирање на просторните капацитети; - материјално-техничко-опремување;	-градежни активности за реконструкција на постоечки капацитетги на КТ на терен, -материјално-техничкото опремување ќе следи по реконструкцијата и реновирањето на просторните капацитети.	117,6 милиони денари буџетски средства	ОКТИВ

	- стручно усовршување на персоналот	изготвување на планот и програмата	одобрен план и програма	дефинирање на обучувачи	започнување со реализација на обуката		ОКТИВ, ЦО
	<i>Зајакнување на форензичките капацитети за истрага на место на настан при ХБРН (хемиско, биолошки, радиоактивни и нуклеарни) инциденти</i> - спроведување на обука за ХБРН инциденти, чија главна задача е вршење на увид на место на настан	теоретска и практична обука на 10 лица кои вршат увид на место на настан	теоретска и практична обука на 5 лица форензички експерти од ОКТИВ	набавка на заштитни одеа и маски за 15 лица	200.000,00 за одржување обука; 90.000,00 за набавка на заштитни одеа		ОКТИВ, ЦО

ПОТПРОГРАМА 5: Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на граничното управување и миграција

Цел на потпрограмата: Зајакнување на оперативните капацитети, материјално-техничко опремување и соработката на припадниците на граничната полиција согласно стандардите на ЕУ

Показател за успешност:

- подобрена ефикасност и ефективност и зголемен меѓународен углед;
- намален број на илегални преминувања, криумчарење мигранти и трговија со луѓе;
- зајакнати капацитети за пресретнување и реакција;
- модернизирани капацитети и софистицирана опрема за гранични проверки и надзор.

Појдовна основа:

потреба од достигнување на меѓународните стандарди за престој на странски државјани кои се привремено задржани, нецелосно усогласени Национални системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување

Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:

Изградба на објект кој ќе ги исполнува меѓународните стандарди за сместување на привремено задржани странски државјани, проценка на потребите за надградба на ИТ системот за гранична контрола усогласен со Шенген и ЕУ системите

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Унапредување на прекуграничната полициска соработка	Соработка и координација со ЕУ агенции и проширување на полициската соработка преку ЗКЦ	-подготовки за учество на заеднички операции на Фронтекс 2021; -соработка со Фронтекс во областите на: оперативна соработка, ситуацииска свесност, враќање, развој, истражување и обуки; -соработка со Европол; -јакнење на капацитетите на ЗКЦ.					ОГРМ
Зајакнување на оперативните капацитети, материјално – техничкото опремување и модернизација во насока на зголемување на ефикасноста во работењето на припадниците на граничната полиција	Изградба на нов Прифатен центар за странци	подготовки за изградба на објектот	отпочнување со изградба на објектот	градежни активности – изградба на објектот		1.800.000 евра, средства на ИПА фондови	ОГРМ
	Активности в.в. Твининг проектот ИПА 2016„Усогласување на националните системи со ЕУ и Шенген барањата за гранично управување„	- активности од компонента 1 од проектот: <ul style="list-style-type: none"> работилници, состаноци; -активности од компонента 2 од проектот: <ul style="list-style-type: none"> одржување редовни месечни состаноци на проектот; 				1000.000 евра, средства на ИПА фондови	ОГРМ, ООЗР

		<ul style="list-style-type: none"> • состанок на управувачки комитет на проектот • завршување на проектот и усвојување на финален извештај 				
--	--	--	--	--	--	--

ПОТППРОГРАМА 6: Јакнење на капацитетите на БЈБ во областа на специјализираните полициски служби							
Цел на потпрограмата: Модернизација на капацитетите на БЈБ во делот на специјализираните полициски служби							
Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • унапредена стручност и обученост на припадниците на специјализираните полициски служби; • обновен возен парк и современа материјално-техничка опрема за урбана и рурална средина; • ефективност и ефикасност во реализација на специјализирани полициски операции. 			Појдовна основа: неповолна состојба со возниот парк и работните простории и објекти на специјализираните полициски служби		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: модернизација и стандардизација на полицијата со користење на современи методи за извршување на задачи и должности согласно добрите практики на ЕУ.		
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Зајакнување на капацитетите на Одделот за специјални полициски операции	- Набавка на возила за специјални и посебни намени со конкретна спецификација согласно намената, потребите и задачите; -Реконструкција и реновирање на објекти кои ги користат организациските единици во состав на ОСПО	-набавка на возила за потребите на ОСПО - реновирање и реконструкција на објекти на ОСПО					ОСПО ООЗР

ПРОГРАМА: „УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ФУНКЦИИ НА МВР“

Програмата е поврзана со приоритетите на Владата:

приоритети: „Успешно водење на пристапните преговори со Европската Унија“ и „Владеење на правото, независност на правосудството, доследна и неселективна борба против криминалот и корупцијата со широка и обврзувачка транспарентност“, приоритетни цели: „Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија“, „Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите“, „Изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите“, „Воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност“ и „Модернизација на Министерството за внатрешни работи и јакнење на капацитетите за непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите“.

Поврзаност со приоритети и приоритетни цели на МВР:

приоритети: „Квалитетна подготовка на националната верзија на правото на Европската Унија“, „Изградба на способна држава со силни институции кои гарантираат ред и владеење на законите“, „Унапредување на родовата еднаквост во сите области од општественото живеење и вклучување на родовата перспектива во креирањето на политиките и буџетите“, „Воспоставување на заеднички стандарди за развој на сајбер безбедност“, „Надградба на телекомуникацискиот и информатичкиот систем на МВР“.

приоритетни цели:

- Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за управување со човечки ресурси 2020-2022;
- Имплементација на активности дефинирани во Стратегијата за развој на Центарот за обука 2020-2022;
- Изработка на Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023;
- Спроведување на Планот за јакнење на интегритетот на полициските службеници;
- Опременување на Центарот за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа;
- Имплементација на родовата рамноправност и обезбедување еднаков третман и можности;
- Сервисна ориентираност кон граѓаните, преку користење на нови информациско-комуникациски технологии;
- Обезбедување потребна и квалитетна ИКТ инфраструктура и примена на нови технологии и мерки за сајбер безбедност.

Цел на програмата: Современа, законита и стручна институција насочена кон развој на европските демократски вредности и владеење на правото.

Показатели за успешност:

- унифициран и брз проток на информации во МВР;
- надоградување на системот за регрутирање, селекција, унапредување и развој во кариерата на вработените во МВР;
- зајакнати капацитети на Центарот за обука;
- подобрување на услугите кон граѓаните и сервисна ориентација на МВР;

- повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР обезбедена квалитетна ИКТ инфраструктура и користени нови технологии и мерки за информатичка безбедност;
- исполнување на партнерската цел Г1107 (согласно ПАРП проценката и обуката за учество во мировни мисии);
- професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата.

ПОТППРОГРАМА 1: Воведување систем за управување со документи (DMS)

Цел на потпрограмата: Ефикасен електронски систем за менаџирање со документи

Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • овозможен брз проток на информации и документи во организациски единици во состав на МВР; • единственост и унифицираност на податоците. 	Појдовна основа: воспоставена ИТ структура	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: целосна имплементација на системот за управување со документи
---	--	--

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Проект: „Документ менаџмент систем“	Прилагодување на софтверите кон барањата на корисникот	- изработување дополнителна алатка за функционалност на системот; - водење интерни евиденции во секоја организациска единица кои се поврани со ДМС	воспоставување на електронски евиденции и електронски обрасци			ОСОСК, ОИТ	

ПОТПРОГРАМА 2: Управување со човечки ресурси							
Цел на потпрограмата: Зголемување на професионалноста на вработените со примена на системот за вработување и унапредување по заслуги							
Показател за успешност:		Појдовна основа:			Планиран резултат (одредница) на годишно ниво:		
<ul style="list-style-type: none"> • комплетно разработен модел на кариерно унапредување во МВР според Мерит системот; • усвоен концепт на регрутна стратегија во обезбедување на ЧР во МВР; 		востпоставување на објективна и транспарентна селекција базирана на компетенции и професионален напредок на работниците			-зајакнување на компетенциите и одговорностите на вработените -континуирано градење на професионален и одговорен кадар -успешно менаџирање, согласно системот на вработување и унапредување според заслуги		
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
СТРАТЕГИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 2020-2022							
Модел и критериуми за воспоставување на Мерит систем во кариерното унапредување во МВР	Комплетно разработен модел на кариерно унапредување во МВР според Мерит системот	-донесување одлука за формирање РГ за разработка на моделот на Мерит системот - определени по една ОЕ во СВР и една ОЕ во МВР за кои ќе се разработуваат конкретни прдлог решенија како	-конкретизирани формулации на компонентите на моделот со образложение на нивната функција и содржина - дефинирани нови предлог работни места (РМ) со опис на нивната содржина и услови и критериуми за засновање работен	- изработка на предлог врзија на систематизацијата на РМ во двете ОЕ - изработка на предлог промени во колективниот договор во делот на системот за наградување и кариерно унапредување - изработка на предлог промени во системот на			ОПРСПУЧР

		илустрација на моделот	однос за тие РМ	вреднување на изведбата - изработка на програма за објаснувачка работилница за презентација на моделот пред топ менаџментот и репрезентативниот синдикат;			
	Разгледан, усогласен и усвоен модел на Мерит системот во МВР				одржување на отворена објаснувачка работилница за презентација на разработениот модел со предлог решенијата за топ менаџментот на МВР, претставници на СУЧР на МВР и БЈБ и раководството на репрезентативниот синдикат; - подготовка за подобрување на		ОПРСПУЧР

					<p>решенијата во предлог моделот според заклучоците и предлозите од објаснувачката работилница</p> <p>- состанок на топ менаџментот и раководството на синдикатот за услогласување на ставовите и донесување одлука за усвојување на моделот на Мерит системот</p>		
	<p>Подготвен предлог за донесување измени во Законот на МВР за воведување на Мерит системот во управувањето со ЧР</p>				<p>-подготовка на предлог на содржината на промени во законот за воведување на Мерит системот</p> <p>- подготовка на образложение за потрбата од донесување на Законот на финални</p>		ОПРСПУЧР

					формулации на одредбите од Предлог законот за воведување на Мерит системот - доставување на предлогот за донесување Закон за воведување на Мерит системот со предлог закон до Владата на РСМ.		
Планирање на човечки ресурси	Ажурирана Методологија за планирање на ЧР			изработка осврт на постојниот начин на планирање на човечки ресурси во министерството	предлог Ажурирана Методологија за планирање на човечки ресурси усогласена со другите документи во ССПУК		ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР
Регрутирање на човечките ресурси	Усвоен концепт на регрутна стратегија во обезбедување на човечки ресурси во МВР	категоризација на досегашните извори на обезбедување на човечки ресурси во МВР	- дефинирање промотивен пристап во привлекување кандидати за полицаец - дефинирање регрутна стратегија				ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР

			за привлекување кандидати за полициски службеници - дефинирање категории на РМ за вработување без распишување јавен оглас				
	Воспоставен електронски систем на аплицирање			дефинирање на содржината на електронскиот апликационен формулар	развиена софтверска апликација		ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР
Избирање на извршители на работно место (селекција)	Усвоен концепт за содржината и постапката на воведување на испит за кариера во унапредувањето од една во друга категорија на кареирни звања	изработка на нацрт концепт за функцијата и постапката содржината на воведување на испит за кариера од страна на Сектор за управување со човечки ресурси	подготовка на Предлог-измени во Правилникот за селекција во делот на критериумите за унапредување				ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР
	Усвоен предлог за ревизија на критериумите за селекција на кандидати за полицаец со	анализа на импликациите од примената на досегашните критериуми за селекција на	компаративна анализа на критериуми од други земји	Нацрт-измени во критериумите	стручна дебата на ниво на Центарот за обука и Сектор за управување со човечки		ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР

	посебно внимание на критериумите за физичката подготвеност	кандидати за полицаец			ресурси со предлози на подобрување на Нацртот на измените		
Физибилити студија за дигитализација на УЧР	Компаративна анализа на потребните услови и импликациите за воведување, одржување и развој на новиот систем на дигитализација за двете варијанти на обезбедување: купување или сопствено развивање		- подготовка на преглед на позитивните и негативните искуства од функционирањето и надградувањето на постојниот информатички систем - подготовка на преглед на позитивните и негативните искуства од функционирањето и надградувањето на сличните системи во регионот /на пр. Турција и Србија	проценка на постојниот кадровски потенцијал за сопствен развој на системот			ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР
Методологија и обука за утврдување на приоритетноста на потребите за	Прирачник за планирање на приоритетни обуки		постапка и критериуми за утврдување на годишни потреби обуки на ниво на				ОПРСПУЧР, ОЗРУЧР

обука			МВР од страна на учР				
-------	--	--	----------------------	--	--	--	--

ПОТППРОГРАМА 3: Унапредување на системот за обука на вработените во МВР							
Цел на потпрограмата: Зајакнати капацитети на Центарот за обука, надоградување на системот за обука и развој на вработените во МВР							
Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • подобрен систем за обука; • изработена Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023 година; • подобрени и унапредени капацитети и услуги на Центарот за обука 		Појдовна основа: <ul style="list-style-type: none"> - поврзување на обуката со професионалниот и кариерниот развој - подготвување на елаборат со сите потребни услови за успешно реализирање на акредитираните курикулуми 		Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: <ul style="list-style-type: none"> - донесување на Стратегија за обука и развој на вработените во МВР 2021-2023 - поврзување на ЦО со софтверот на МВР (Интранет) и Системот за управување со учењето во МВР - акредитирање на Центарот за обука - издавање на сертификати со вклучени стручни кредити 			
Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
СТРАТЕГИЈА НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБУКА НА МВР 2020-2022							
Акредитирање на Центарот за обука од страна на центарот за образование на возрасните како и акредитирана установа за неформално образование	Постојните курикулуми на Центарот акредитирани од страна на Центарот за Образование на Возрасните и Центарот за обука	ангажирање на надворешен консултант-експерт за изготвување на елаборат за акредитација и помош при спроведување		подготовка на елаборат за акредитација на Центарот од страна на работна група на ЦО	утврдување на елаборатот за акредитација на Центарот од страна на Советот на обучувачи и усвојување од страна на		ЦО

	акредитиран од страна на Центарот за образование на возрасните				Министерот		
Обновување и одржување на објектите, опремата и ИКТ во ЦО	Изработена Физибилити студија за целосната структура на ЦО	изработка на ИПА проект за криминалистичкиот музеј					ЦО
		изработка на проект за модернизирање на стрелиштето					ЦО
	Реновирани сместувачките капацитети и ресторанот на ЦО според планот на капитални инвестиции во планскиот период	внесување на капиталната инвестиција во Стратешкиот план на МВР 2020-2022 по одобрување на барањето					ЦО
	Обновена и проширена ИТ инфраструктура та во ЦО, со воведена компјутеризација и мулти	изработка на долгорочен план за обновување и проширување на ИТ инфраструктура					ЦО

	медијален простор						
Подобрување на организациската структура на ЦО	Постојните вработени на ЦО формално и стварно распоредени според актот за систематизација на ЦО		- ЦО доекипиран со постојано одделение за командири за ООПС -спроведена постапка за доекипирање на ЦО со постојано распоредени командири за ООПС од ОЕ во ЦО				ЦО
	Обезбедено нормативно решение на статусот на СКСФО како деташирани претставници на ЦО во СВР			подготовка на образложен предлог за неопходноста од статусот на СКСФО како деташирани претставници на ЦО во СВР со соодветно дефинирани надлежности на ЦО и на менаџментот и на ОЕ каде тие се распоредени	спроведување на постапка за промена на статусот на СКСФО		ЦО

	Во актот за систематизација на ЦО воспоставени и почитувани критериуми за распоредување на кадар од други ОЕ во ЦО (комуникациски вештини, компјутери, англиски јазик, успешно завршена обука за обучувачи)			конкретизирање на критериуми за распоредување на кадар во други ОЕ во ЦО и нивно внесување во опис на работното место на обучувачите во ЦО			ЦО
Усовршување на постојните и новите обучувачи во Центарот	Критериуми за обемот, видот и постапката на усовршување на персоналот усвоени од страна на советот на обучувачи	обезбедување документација за искуства на усовршување на персоналот во слични установи во земјата и во странство	подготовка на предлог на критериуми за обемот, видот и постапка за усовршување на персоналот .	разгледување и усвојување на критериумите од страна на Советот на обучувачи			ЦО
	Долгорочна програма за стекнување на напредни обуки на персоналот за испорака на специјализирани	анализа на содржинските и обучувачките компетенции на постојниот персонал за испорака на	подготовка на нацрт долгорочна програма за стекнување на напредни обуки на персоналот за	стручна дискусија и усвојување на долгорочната програма од страна на советот на			ЦО

	обуки	специјализирани обуки	испорака на специјализирани обуки	обучувачи			
Ефикасно буџетско работење на ЦО	Воспоставена евиденција за дополнителните услуги на центарот		утврдување на формата на евиденцијата за остварените приходи од комерцијални корисници на услугите и заштеди (услуги на други државни органи) како и средства согласно раскинување на договори во буџетот на МВР во посебна ставка за ЦО				ЦО

ПОТПРОГРАМА 4: Унапредување на сервисната ориентираност кон граѓаните и останатите засегнати страни		
Цел на потпрограмата: Подобрување на услугите кон граѓаните и сервисна ориентација на МВР		
Показател за успешност: - воведен регистар за возила; - подобрување на квалитетот на услугите кон граѓаните и останатите засегнати страни. - олеснет пристапот до документите од интерес за граѓаните.	Појдовна основа: Квалитетот на услугите кон граѓаните	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: - воведен регистар за возила, со кој ќе се овозможи подобра комуникација размена на податоци со засегнати страни; - зголемена информираност и задоволство на граѓаните; - предлог Законски измени на посточеките Закони

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Подобрување на соработката со повеќе институции за размена на податоци преку воведување на регистар на возила	Воведување на регистар на возила	-имплементација на Договорот за соработка и размена на информации во електронска форма на Платформата за интероперабилност од Царинска управа - одржување на работни средби за координација и имплементација на одредбите од договорот	усогласувања помеѓу надлежните организациони единици заради обезбедување на соодветни услови и информатичко-технички активности за воведување на регистар на возила	тест период за внесување и размена на податоци од новиот регистар на возила	ставање во функција регистарот на возила	/	ОГР, ОИТ, ООЗР
Проект: „Олеснување на пристапот до документи	Изготвување на законски измени и подзаконска регулатива	формирање на работна група за изработка на законска рамка	формирање на работни групи за подготовка на подзаконски акти	подготовка на техничка спецификација за економски оператор кој ќе ја врши услугата			ОГР, ООЗР, ОФП ОПРСПУЧР, ОИТ
Проект: „Лична карта во вашиот дом“	Изготвување на законски измени и подзаконска регулатива	формирање на работна група за изработка на законска рамка	формирање на работни групи за подготовка на подзаконски акти	подготовка на техничка спецификација за економски оператор кој ќе ја врши услугата	/		ОГР, ООЗР, ОФП ОПРСПУЧР, ОИТ

Воведување Инфо-шалтери во Отсеци за управни работи	Формирање на -Инфо-шалтери во 7-те Отсеци за управни работи		достава на барања до 7 ОУР за обезбедување на соодветни просторни услови и човечки ресурси	опремување на добиениот простор со канцелариски материјал и соодветно пополнување на работните места	воспоставени инфо шалтери во 7 –те подрачни единици на ОГР	/	ОГР, ООЗР, ОПРСПУЧР, БЈБ
---	---	--	--	--	--	---	--------------------------

ПОТППРОГРАМА 5: Надградба на телекомуникациски и информатички систем во МВР

Цел на потпрограмата: Осовременување на телекомуникациски и информатички системи во МВР

Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> зголемување на квалитетот и брзината на мрежата повисока безбедност на информатичкиот систем на МВР обезбедување на интероперабилност на новите апликаци. 	Појдовна основа: постоен ИКТ систем на МВР	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: <ul style="list-style-type: none"> зголемени телекомуникациски можности и олеснета достапност постигната современа и брза оптичка мрежа која долгорочно ќе ги задоволува потребите на МВР од најсовремени сервиси зголемено користење на новата модернизирана платформа на ИС на МВР
--	--	---

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациони облици/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
ИПА Проект „Воспоставување на ИКТ центар за континуитет во работењето и опоравување од катастрофа“	Следење на работата на системите во гарантниот рок	оперативна работа на имплементирани системи од ВСДР центарот.	оперативна работа на имплементирани системи од ВСДР центарот.	оперативна работа на имплементирани системи од ВСДР центарот.	оперативна работа на имплементирани системи од ВСДР центарот.	5,4 милиони евра, ИПА фондови	ОИТ

	Финално прифаќање на сите испораки од проектот				финализирање на проектот со прифатени системи		
Проект: „Подобрување на компјутерската инфраструктура на МВР“	Набавување на периферна компјутерска опрема	технички прием на опремата				Буџет на МВР	ООЗР, ОИТ
	Инсталација на опремата	континуирана инсталација на опремата					ОИТ
	Набавка на возило за дистрибуција на инсталираната опрема	постапка за јавна набавка	задолжување на возилото на СИТ				ООЗР
	Ревизија на лиценци за системски и развиен софтвер				изготвување на техничка спецификација за набавка на поддршка на лиценци		ОИТ
Проект: „Мрежна инфраструктура за IP телефонија и миграција на телефонски центри во VoIP“	Инсталација на опремата	подготовка за инсталација на опремата	инсталација на опремата	инсталација на опремата	тестирање на инсталираната опрема	Буџет на МВР, ИПА	ОИТ
	технички прием на опремата				финализирање на проектот со вршење технички прием на опремата		

Проект „Оптичка мрежа на МВР“	Инсталација на црево за оптички кабел	подготовка на посебни проекти за изведба на трасата на оптичкиот кабел	ископ и положување црево за оптички кабел на релација Градско - Прилеп	ископ и положување црево за оптички кабел на релација Градско - Прилеп	тестирање, мерења и ставање во функција		ОИТ, ОФП, ООЗР
-------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	---	--	----------------

ПОТПРОГРАМА 6: Обезбедување функционална интероперабилност со НАТО и безбедност на информации

Цел на потпрограмата: Исполнување на обврски кои произлегуваат од членство во НАТО

Показател за успешност: <ul style="list-style-type: none"> • обучени и испратени припадници на МВР во мировни мисии; • имплементација на активностите поврзани со функционална интероперабилност и подготовка за идните НАТО цели и способности; • надградени безбедносни мерки на Регистрот за странски КИ во МВР 	Појдовна основа: <ul style="list-style-type: none"> - програма за продолжување на реформите кои произлегуваат од членство во НАТО -нов закон за заштита на лични податоци од 2020 година 	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: <ul style="list-style-type: none"> • обучени и упатени припадници на МВР во мировни мисии; • Реализација на сите активности поврзани со МВР и НАТО • набавка и инсталација на дополнителна ТЕМПЕСТ и техничка опрема • усогласена интерна документација во МВР за заштита на лични податоци со законски прописи • донесена документација за управување со информациска безбедност во МВР • развој на нов криптографски производ
--	---	---

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Воспоставување на функционална интероперабилност со НАТО и подготовка за	Имплементација и реализација на активностите кои произлегуваат од членството на РС	учество на билатерална средба со претставници на НАТО- Брисел	спроведување на Обука НАТО одбранбен колеџ-РИМ -учество на	реализација на НАТО-ЕАДРЦЦ вежба		75.000 евра	СБИ

идните НАТО цели и способности	Македонија во НАТО		финална конференција за планирање на вежбата „ЕАДРЦЦ„				
	Активности за реализација на Партнерската цел Г1107 од Програмата на НАТО				обука на полициски службеници за учество во мировни операции.		СБИ
Заштита на лични податоци	Анализа и усогласување на воспоставениот систем за заштита на личните податоци во МВР	анализа и изработка на Предлог-текст за интерна документација за заштита на лични податоци	усогласување на Предлог текстови за интерна документација за заштита на лични податоци	донесување на интерна документација			СБИ
Информациска безбедност	Изработка и донесување на документација за управување со информациска безбедност во МВР			изработка на документација за управување со информациска безбедност	усогласување на документација за управување со информациска безбедност		СБИ
Безбедност на класифицирани информации	Набавка на ТЕМПЕСТ стандардизирана опрема за потребите на регистарот за класифицирани				набавка на ТЕМПЕСТ компјутер и шредер	проценета вредност и побарани 10,000 евра	СБИ

	информаци						
Криптографска безбедност на КИ	Развој и реализација на производ/систем за криптозаштита на национални класифицирани информации	изготвување на информација до Влада за формирање меѓуресорска работна група	анализа на барања, цели и анализа на пазар	изработка на техничка спецификација			СБИ, меѓуресорска работна група

ПОТПРОГРАМА 7: Зајакнување на капацитетите за внатрешна контрола, професионални стандарди и спроведување на антикорупциска програма

Цел на потпрограмата: Професионално работење на вработените со зајакнување на довербата на граѓаните во полицијата

Показател за успешност: • професионална и континуирана едукација за борба против корупција	Појдовна основа: Препораки на Греко	Планиран резултат (одредница) на годишно ниво: Задолжителна примена на етички и морални принципи од страна на вработените
---	--	--

Мерки	Активности	Временска рамка за спроведување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
		Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Зајакнување на професионалното работење	План за интегритет на вработените во МВР		постапување по Информација за декласификација на Актот за систематизација на работните места во МВР	донесување на План за интегритет на вработените во МВР	имплементација на Планот за интегритет на вработените во МНР	/	ОВККИПС

Б. Иницијативи на МВР утврдени во Годишната програма за работа на Владата на Република Северна Македонија

Иницијатива	Временска рамка за подготвување				Финансиски средства	Организациони облик/лице
	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Закон за изменување и дополнување на Законот за лична карта	Одржување на состанок со членови од работната група на изработка на нацрт верзија од законот	изготвување на официјален Нацрт-текст од законот			/	ОГР
Закон за изменување и дополнување на Законот за патни исправи на државјаните на Република Северна Македонија	Одржување на состанок со членови од работната група на изработка на нацрт верзија од законот	изготвување на официјален Нацрт-текст од законот			/	ОГР
Закон за изменување и дополнување на Законот за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните	Одржување на состанок со членови од работната група на изработка на нацрт верзија од законот	изготвување на официјален Нацрт-текст од законот			/	ОГР
Закон за експлозивни матери за цивилна употреба	Активности на работната група за изработка на нацрт верзија од законот	активности на работната група за изработка на Нацрт-верзија	активности на работната група за изработка на Нацрт-верзија	изработка на Нацрт-верзија од законот	подршка од SEESAC - Агенцијата за контрола на мало и лесно	ОГР

		од законот	од законот		оружје во ЈИЕ	
Стратегија за превенција и борба против компјутерски криминал 2022-2026			подготовка на План за реализација на активностите	анализа на постојната Стратегија за Компјутерски криминал		СККДФ
Закон за изменување и дополнување на Законот за гранична контрола	Формирање работна група и изработка на Предлог измени на Законот за гранична контрола					ОГРМ
Закон за изменување и дополнување на Законот за странци	- Формирање Работна група - изготвување анализа на прашањата за кои се планираат измени	изработка на Нацрт-текст на измените и дополнувањата на Законот	финални интересорски консултации во рамки на РГ, во врска со Нацрт- текстот	изготвен Предлог-текст и доставување до Владата на РСМ	Буџетот на МВР	ОГРМ
Шенгенски акциски план на Република Северна Македонија	Формирање РГ – координативно тело за изработка на документот	изработка на нацрт текст на документот во рамки на твининг проектот МК 16 IPA ЈН 01 18	меѓуресорска консултација со цел финализирање на Нацрт- текстот	изготвен Предлог текст и доставување до Владата на РСМ	Буџетот на РСМ и донации и други извори на финансирање	ОГРМ

В. Мерки и активности кои произлегуваат од работата на МВР

ОПИС И ЦЕЛ НА МЕРКАТА: Донесување подзаконски акти и други интерни акти и годишни планови за одделни прашања на ниво на МВР, со цел усогласување со постојните законски прописи и овозможување целосна нивна имплементација, следливост и отчетност

Показател за успешност:

Усогласени и донесени подзаконски акти и годишни планови на ниво на МВР

Активност	Временска рамка за извршување				Финансиски средства	Организациски облик/лице
	Квартал 1	Квартал 2	Квартал 3	Квартал 4		
Изготвување Годишен план за обука за МВР за 2021г.	изготвен Годишен План за обука на МВР за 2021г.	/	/	/	/	ОПСПУЧР
Изготвување Годишен план за јавни набавки за потребите на МВР за 2021г.	изготвен Годишен план за јавни набавки на МВР за 2021г.	/	/	/	/	ООЗР
Изготвување Годишен План на МВР за внатрешна ревизија во текот на 2021г.	Изготвен Годишен план на МВР за внатрешна ревизија во 2021г.	/	/	/	/	Одделение за Внатрешна ревизија

Бр. 16.2-26402/1
Скопје, 18.03.2021 година

МИНИСТЕР ЗА ВНАТЕШНИ РАБОТИ
ОЛИВЕР СПАСВСКИ